

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Сл. Весник на Р. Македонија бр.77/08 од 26.07.2008 година

Член 1

Во Законот за здравствена заштита ("Службен Весник на Република Македонија" број 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2008, 111/2005, 65/2006 и 5/2007), во членот 91 став 2 по зборот "основа" се додаваат зборорвите: "и да престане со одлука".

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"3) Одлука за статусни промени (припојување, спојување и поделба) на установите од ставот 2 на овој член Владата на Република Македонија ја донесува согласно потребите на населението од здравствена заштита и условите по однос на просторот, опремата и кадрите утврдени со овој закон."

Член 2

Во членот 93 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"3) Дозволата за работа на здравствената установа ќе се одземе за период од шест месеци и во случај ако се овозможи на здравствен работник да укажува здравствени услуги како дополнителна дејност спротивно на членот 115-а од овој закон."

Член 3

Во членот 95 став 1 точка 12 пред зборот "клиника" се додава "универзитетска".

Член 4

Поднасловот пред членот 108 "12) Клиника" се менува и гласи: "12) Универзитетска клиника."

Член 5

Во членот 108 ставовите 1 и 2 зборот "Клиниката" се заменува со зборот "Универзитетската клиника."

Во ставот 3 зборот "Клиниката" се заменува со зборовите: "Универзитетската клиника", а зборовите: "работниците со седми степен стручна подготовка" се заменуваат со зборовите: "доктори на науки".

По ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласаат:

"4) Универзитетската клиника може да врши дејност и ако наставниците од ставот 1 на овој член кои имаат засновано работен однос со скратено работно време во медицинскиот, односно Стоматолошкиот факултет имаат засновано работен однос со скратено работно време до полно работно време и во универзитетската клиника, односно универзитетскиот клинички центар."

5) Условите според кои се врши поделба на работното време и се постигнува полно работно време определено со закон се определуваат во спогодба за распределба на работното време којшто се склучува меѓу универзитетската клиника, односно универзитетскиот клинички центар и Медицинскиот, односно Стоматолошкиот факултет."

Член 6

По членот 109 се додава нов член 109-а, кој гласи:

"Член 109-а

1) Универзитетската клиника, односно универзитетскиот клинички центар

образовната и научно-истражувачката дејност ја врши на начин на кој се обезбедува функционална целина на здравствената, образовната и научно-истражувачката дејност и согласно потребите на Медицинскиот, односно Стоматолошкиот факултет за спроведување на студентските програми.”

Член 7

Во членот 113 зборовите: “и видот и начинот на користење на работната и заштитната облека на здравствените и другите работници” се бришат.

Член 8

По членот 112 се додава нов член 113-а, кој гласи:

“Член 113-а

Видот и начинот на користење на работната облека на здравствените и другите работници во здравствената установа ја пропишува министерот за здравство.”

Член 9

По членот 114 се додава нов член 114-а, кој гласи:

“Член 114-а

Здравствените установи ја вршат здравствената дејност за која имаат дозвола за работа на начин на кој го пропишува министерот за здравство.”

Член 10

Во членот 137 став 2 по зборот “науки” се додаваат зборовите: “или високо образование - дипломиран логопед, или високо образование – специјалист по медицинска биохемија.”

Член 11

Во членот 153-с став 2 точка 6-а зборовите: “во друга здравствена установа” се заменуваат со зборовите. “спротивно на членот 115-а од овој закон.”

Член 12

Членот 153-д се менува и гласи:

“1) Трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците паѓаат на товар на подносителот на барањето.

2) Основните критериуми за утврдување на трошоците се реалните административни и материјални трошоци за спроведување на постапката за издавање, продолжување и обновување на лиценците.

3) Начинот на утврдување на трошоците од ставот 2 на овој член го пропишува Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацевтската комора, со општ акт на кој министерот за здравство дава согласност.”

Член 13

По членот 155 се додава нов член 155-а, кој гласи:

“Член 155-а

1) Заради заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и права, за подобрување на квалитетот на здравствената заштита, заштита на интересите на својата професија, следење на односот на здравствените работници кон општеството и граѓаните, здравствените работници со средно, више и високо стручно образование од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата се здружуваат во комора на здравствени работници со средно, више

и високо стручно образование.

2) Комората од ставот 1 на овој член има својство на правно лице.

3) Комората од ставот 1 на овој член донесува статут, кодекс на професионалните етички должности и права, формира суд на честа и други помошни тела, води евиденција на здравствените работници со средно, више и високо стручно образование од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата и донесува деловник за начинот на работење на Комората."

Член 14

Во насловот Глава VIII по зборовите "вонредни услови" се става записка и се додаваат зборовите: "кризни состојби".

Член 15

Во членот 167 по зборот "услови" се додаваат зборовите: "и кризни состојби".

Член 16

Во членот 168 по зборот "услови" се додаваат зборовите: "и кризни состојби."

Член 17

Во членот 169 по зборот "услови" се додаваат зборовите: "и кризни состојби."

Член 18

Во членот 170 по зборот "услови" се додаваат зборовите: "и кризни состојби", зборовите: "цивилната заштита" се заменува со зборовите: "Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување", а зборот "општествени" се заменува со зборот: "државни".

Член 19

Во членот 171 по зборот "услови" се додаваат зборовите: "и кризни состојби."

Член 20

Во членот 182 став 1 точка 12-а зборовите: "кој не е вработен во здравствената установа" се бришат, а зборовите: "(членот 115-а)" се заменуваат со зборовите: "спротивно на членот 115-а од овој закон".

Член 21

Во членот 200-к ставот 4 се менува и гласи:

"4) Под закуп неможат да се издаваат организациони единици во јавните здравствени установи што вршат:

1. Итна медицинска помош и домашно лекување;

2. Итна стоматолошка помош организирана за работа во трета смена со три стоматолошки тима (доктор на стоматологија и здравствен работник со средно, више или високо стручно образование во траење од три години од областа на медицината, односно стоматологијата), за повеќе од 70.000 население на подрачјето на јавната здравствена установа;

3. Превентивна здравствена заштита за предучилишни и училишни деца организирана со по еден медицински тим (доктор на медицина и еден здравствен работник со средно, више или високо стручно образование во траење од три години од областа на медицината), на секои 2.000 предучилишни деца, односно 3.000 училишни деца до 18 годишна возраст на подрачјето на јавната

здравствена установа, но најмногу еден медицински тим ако вкупниот број на деца е помал од 2.000;

4. Поливалентна патронажа организирана со еден здравствен работник со средно, више или високо стручно образование во траење од три години од областа на медицината на секои 5.000 до 6.000 жители на подрачјето на јавната здравствена установа;

5. Стоматолошката заштита на деца до 18 годишна возраст организирана со еден стоматолошки тим (специјалист по детска и превентивна стоматологија, односно доктор на стоматологија ако во јавната здравствена установа нема специјалист и здравствен работник со средно, вишо или високо стручно образование во траење од три години од областа на медицината, односно стоматологијата), за секои 3.000 деца на подрачјето на јавната здравствена установа и

6. Медицина на труд организирана во служба кои обезбедуваат средства за работа од здравствените услуги кои работодавачите се должни да ги обезбедат за своите работници во согласност со прописите за заштита при работа, за повеќе од 10.000 вработени на подрачјето на јавната здравствена установа.“

Член 22

Во членот 45 ставот 1 од Законот за изменување и дополнување на законот за здравствената заштита (“Службен весник на Република Македонија” број 10/2004) се менува и гласи:

“1) Здравствените работници со високо образование кои запишале студии од областа на медицината, односно стоматологијата до денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на законот за здравствената заштита (“Службен весник на Република Македонија” број 10/2004) и стручниот испит ќе го положат најдоцна до 31 декември 2010 година, ќе се сметаат дека имаат лиценца за работа, а рокот на важноста на лиценцата за работа започнува да тече од денот на положувањето на стручниот испит.“

Член 23

1) Основачките права над постојните јавни здравствени установи основани од Собранието на Република Македонија до денот на влегувањето во сила на овој закон ги превзема Владата на Република Македонија од денот на влегувањето во сила на овој закон.

2) Одлуката за статусни промени (припојување, спојување и поделба) на установите од ставот 1 на овој член Владата на Република Македонија донесува согласно со потребите на населението од здравствена заштита и условите по однос на просторот, опремата кадрите утврдени со овој закон.

3) Со денот на влегување во сила на одлуката на Владата на Република Македонија од ставот 2 на овој член престануваат да важат оснивачките акти на јавните здравствени установи основани од Собранието на Република Македонија.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.